



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



МАКЕДОНСКИ  
ЦЕНТАР ЗА  
ГРАЃАНСКО  
ОБРАЗОВАНИЕ



## Проект за меѓуетничка интеграција во образованието

### МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ

на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

ноември 2016

#### I. СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ

##### Компонента 1- Информирање на јавноста и заедниците

- **Јавни презентации од креативните работилници.** Училиштата кои учествуваа и беа дел од креативните работилници и форум театар методологијата јавно ги презентираа финалните продукти од креативните работилници. Се одржаа три јавни презентации во СУ „Моша Пијаде“, општина Тетово, СУ „Наум Наумовски Борче“, општина Крушево и во СУ „Коста Сусинов“, општина Радовиш, на кои присуствуваа преку 400 гости. Атмосферата од настаните може да ја видите на објавите на веб-страницата и на фејсбук страницата на ПМИО – *Интегратика*.
- **Форум театри.** Се одржаа три форум театри во СУ „Моша Пијаде“, општина Тетово, СУ „Наум Наумовски Борче“, општина Крушево и во СУ „Коста Сусинов“, општина Радовиш. На форум театрите присуствуваа преку 300 ученици, наставници, како и други гости од локалните заедници кои имаа можност активно да ги споделуваат своите ставови, да соработуваат и изнаоѓаат потенцијални решенија на поставената сцена, со цел постепено разбивање на предрасудите и стереотипите и зајакнување на меѓуетничката соработка.
- **Гостувања.** На утринската програма на МТВ гостуваа учесници на ПМИО дебатната академија, со цел да се споделат со јавноста позитивните искуства и практики во насока на меѓуетничка интеграција во рамки на академијата. Истотака, на утринската програма на ТВ Телма гостуваа наставниците-ментори и ученичка од СУ „Кочо Рацин“, општина Св. Николе кои беа вклучени во процесот на креативни работилници и форум театар. Дополнително, јавните презентации од креативните работилници и форум театрите беа покриени од национални и локални медиуми и од печатени медиуми.
- **Видеа.** Се подготви и објави видео за ПМИО дебатната академија на која учествуваа 120 учесници од различни средни училишта од Македонија. Во тек е снимање на видео кое го претставува успешното пријателство на две ученички од различна етничка припадност од ОУ „Лирија“, општина Тетово, кое е настанато како резултат на нивното учество во активностите кои се спроведуваа во рамките на ПМИО.
- **Подготовки за свечени настани на сечење лента.** Детално се планираа и подготвуваа претстојните свечени настани на сечење лента во училиштата, чија цел е да се обележи успешното завршување на реновирањето на училиштата. Се подготвија сценаријата за овие настани и сите останати активности кои училиштата ги спроведуваат во насока на унапредување на меѓуетничката интеграција, а кои ќе бидат презентирани на свечените настани пред гостите и локалните заедници.
- **Редовно информирање на институциите, општините и училиштата за активностите на ПМИО.** Дел од активностите опфатија и редовно ажурирање на информациите и објавување на новости и приказни за текот на активностите преку фејсбук страницата *Интегратика*, како и веб-страницата на проектот [www.pmio.mk](http://www.pmio.mk). Дополнително, активностите кои се одвиваа во рамките на училиштата (самостојни



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



МАКЕДОНСКИ  
ЦЕНТАР ЗА  
ГРАЃАНСКО  
ОБРАЗОВАНИЕ



## Проект за меѓуетничка интеграција во образованието

или во партнерства со другите училишта), во периодот имаа медиумска поддршка и покриеност. Се подготви и медиумскиот информатор и беше споделен со сите медиумски куќи низ земјата.

### Компонента 2 – Градење на капацитетите на училишното раководство и наставниците

- **Административно и финансиско регулирање на процедурата за исплата на грантовите за родителска вклученост.** Се продолжи со обезбедување поддршка на училиштата кои беа дел од грант-програмата за родителско вклучување со изготвување на административни и финансиски документи за исплата на грантовите од реализираните активности за МИО.
- **Обука за студенти од педагошките факултети.** Група од 20 студенти од педагошките факултети во Р Македонија учествуваа на обука во Охрид со цел идните наставници да се сензибилизираат за работа на унапредување на меѓуетничката интеграција преку образовниот процес.
- **Учество во организирање и реализација на Работилницата за финализирање на процедурата за прибирање и обработка на податоци за активности за МИО.** На дводневната работилница, организирана со поддршка од ОБСЕ, а со учество на работната група за МИО при МОН се презентираа резултатите од електронското истражување за МИО во 2016 година. Истотака се резимираа и се договорија идните активности на работната група за МИО при МОН.
- **Состанок со СИТ координатори и директори на училиштата во Општина Тетово.** Организирано од членот на Комисијата за МИО при Општина Тетово (општина за продлабочена соработка за МИО) се одржа состанок со СИТ координатори и директори на училиштата во Општина Тетово на којшто ги споделија досегашните постигања во МИО, планирањата за идни МИО активности и добија насоки за натамошни постигања во МИО.
- **Работилница на тема „Стара чаршија: ризница на култури“.** Во Битола, беше организирана дводневна работилница на која учествуваше група од 30 ученици од различни етнички заедници (Роми, Албанци, Македонци), од две училишта од Скопје и две од Битола. Целта на работилницата беше преку заеднички истражувачки проект да учат да соработуваат и развиваат вредности за меѓуетничка интеграција.
- **Подготовка на работилница „Денови за меѓуетничка интеграција“.** Се подготви концепт за работилница на која ќе учествуваат претставници од сите училишта од шестте избрани општини (Бутел, Куманово, Брвеница, Гостивар, Кичево и Струмица) во кои се одржаа Денови за меѓуетничка интеграција. Целта на работилницата е да се направи рефлексција – размена на позитивните искуства од реализација на заедничките активности на завршните настани во сите шест општини и да се поттикнат активности за одржливост на истите.
- **Дистрибуција на Прирачникот „40 спортски активности и забавни игри за интегрирање на децата и младите“.** Се изврши дистрибуција на Прирачникот „40 спортски активности и забавни игри за интегрирање на децата и младите“ во сите основни училишта во Република Македонија.

### Компонента 3 – Модел училишта

- **Приредба.** Во ОУ „Братство Единство“, општина Охрид беше одржана приредба по повод Денот на албанската азбука. Приредбата беше реализирана со мултикултурни и интегрирани точки со ученици од различни наставни јазици.



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



МАКЕДОНСКИ  
ЦЕНТАР ЗА  
ГРАЃАНСКО  
ОБРАЗОВАНИЕ



## Проект за меѓуетничка интеграција во образованието

- **Прирачник за демократско учество.** Финалните подготовки за печатење на прирачникот за демократско учество на учениците во училиштето на сите наставни јазици се завршени. Прирачникот ќе се печати во текот на наредниот месец, а потоа ќе се дистрибуира до сите училишта во државата.
- **Демократска партиципација.** Во сите модел училишта е завршен процесот на избор на Претседателство на Училишна Заедница.

### Компонента 4 – Стимул за училиштата

- **Технички прием.** Во едно училиште завршија активностите за реновирање кои беа обврска на ПМИО. Технички прием на завршените активности беше организиран во ССОУ „Моша Пијаде“, општина Тетово.
- **Менторски сесии.** По одржувањето на обуката за зајакнување на капацитетите на техничкиот персонал и секретарите за одржување на училиштата, беа организирани 15 менторски сесии во сите училишта реновирани во 2016 година. На овие менторски сесии стручни лица од областите на машинството и градежништвото им помагаа на секретарите и техничкиот персонал од училиштата подобро да се справат со проблемите поврзани со одржувањето на училиштата.
- **Договори за донација.** Подготвена е документација и потпишани се договори за донација со осум реновирани училишта.

### Мониторинг и евалуација

- **Активности за мониторинг и евалуација.** Мониторинг на тековни активности на ПМИО.
- **Електронско истражување.** Презентација на резултатите од електронското истражување на работната група за МИО при МОН. Реализирање на работилница за анализа и интерпретација на податоци од електронско истражување за работната група за МИО при МОН.



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



МАКЕДОНСКИ  
ЦЕНТАР ЗА  
ГРАЃАНСКО  
ОБРАЗОВАНИЕ



## Проект за меѓуетничка интеграција во образованието

### II. ПРЕТСТОЈНИ АКТИВНОСТИ ЗА СЛЕДНИОТ МЕСЕЦ

#### Компонента 1 – Информирање на јавноста и заедниците

- Организирање и одржување на два свечени настани на сечење лента во две реновирани основни училишта во општина Крушево и општина Могила.
- Редовно ажурирање на информациите и објавување на новости и приказни за текот на активностите преку фејсбук страната Интеграфика и веб-страната на проектот [www.pmio.mk](http://www.pmio.mk).

#### Компонента 2 – Градење на капацитетите на училишното раководство и наставниците

- Продолжување со реализација на менторски средби со СИТ-ови со учество на училишта кои не учествуваа во минатиот циклус на менторски средби.
- Графичко уредување на Прирачникот за училишни одбори на албански јазик и објавување на Прирачникот на веб-страницата на ПМИО и МОН.
- Резултати од анализата на добиените податоци од евалуацијата на учесниците во активностите со родителско учество во МИО.
- Одржување на работилница за рефлексивност и одржливост со наставниците – реализатори во Деновите за МИО.
- Посета на заеднички ученички активности во училишта во трите општини за продлабочена соработка – Тетово, Радовиш и Штип.

#### Компонента 3 – Модел училишта

- Принтање на прирачникот за Демократска партиципација.
- Принтање и дистрибуција на сертификати за МИО активности.
- Одржување на училишни презентации за научени лекции и постигнати резултати во сите Модел училишта.

#### Компонента 4 – Стимул за училиштата

- Активностите за реновирање и технички прием на реновираниот училиштен објект во ОМУ „Лазо Мицев Рале“, општина Кавадарци по завршување на градежните активности.
- Подготовка на сертификати за учество на обуките за одржување на училишни објекти за членови на ТРУ и технички персонал од 63 реновирани училишта.

#### Мониторинг и евалуација

- Подготовка на финален извештај за Мониторинг и евалуација.
- Активности со работната група за МИО при МОН.